



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република  
Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.

Петок, 26 мај 1995  
Скопје  
Број 27 Год. LI

Аконтацијата за 1995 година изнесува  
5.000 денари. Овој број чини 300  
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

601.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

### УКАЗ

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГАРАНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ МЕЃУ МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ И РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ПАТИШТА ЗА ПРОЕКТОТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ТРАНСПОРТОТ**

Се прогласува Законот за гаранција на Република Македонија по Договорот за заем меѓу Меѓународната банка за обнова и развој и Републичката самоуправни интересна заедница за патишта за Проектот за подобрување на транспортот,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 17 мај 1995 година.

Број 08-1837/1  
17 мај 1995 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
Киро Глигоров, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
Стојан Андов, с.р.

### ЗАКОН

**ЗА ГАРАНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ МЕЃУ МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ И РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ПАТИШТА ЗА ПРОЕКТОТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ТРАНСПОРТОТ**

Член 1

Република Македонија, како гарант, презема обврска да ги намира обврските по Договорот за заем за Проектот за подобрување на транспортот што ќе биде склучен меѓу Меѓународната банка за обнова и развој и Републичката самоуправни интересна заедница за патишта во вкупен износ од 24.000.000,00 САД долари, во рокови и услови предвидени во Договорот за заем.

Член 2

Засмот од член 1 на овој закон ќе го отплатува Републичката самоуправни интересна заедница за патишта – Скопје од своите приходи.

Член 3

Засмот од член 1 на овој закон ќе се отплатува во 30 полугодишни рати, со грејс период од пет години, со провизија на неповлечените средства од 0,75% годишно и со каматна стапка според стандардите на Меѓународната банка за обнова и развој.

Член 4

Доколку пристигнатите ануитети во роковите утврдени со договорот, во име на заемопримачот ги плати Република Македонија, министерот за финансии, по 30 дена од денот на извршувањето на обврската но не подоцна од 60 дена, ќе издаде налог на Заводот за платен промет од сметката на Републичката самоуправни интересна заедница за патишта да пренесе во корист на сметката на приходите на Буџетот на Република Македонија, денарски средства во висина на извршеното плаќање, зголемено за пресметаната камата и за трошоците од сметката на корисникот на кредитот.

Член 5

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

602.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

### УКАЗ

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА КАДРИ ЗА ОБЛАСТА НА БЕЗБЕДНОСТА**

Се прогласува Законот за основање на Центар за образование на кадри за областа на безбедноста, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 мај 1995 година.

Број 08-1853/1  
18 мај 1995 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
Киро Глигоров, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
Стојан Андов, с.р.

**ЗАКОН  
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ  
НА КАДРИ ЗА ОБЛАСТА НА БЕЗБЕДНОСТА**

I. ОПШТА ОДРЕДБА

Член 1

Со овој закон се основа Центар за образование на кадри за областа на безбедноста.

II. ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА КАДРИ ЗА  
ОБЛАСТА НА БЕЗБЕДНОСТА

Член 2

Центарот за образование на кадри за областа на безбедноста (во натамошниот текст: Центарот) е образовна установа во средното образование за областа на безбедноста.

## Член 3

Центарот организира и остварува средно стручно образование на кадри за потребите на Министерството за внатрешни работи, на установите за извршување на кривични санкции, други органи, установи и правни лица.

Во Центарот може да се организираат форми на стручно оспособување и усовршување на работници на Министерството за внатрешни работи, Агенцијата за разузнавање и други органи, установи и правни лица преку организирање курсеви, семинари и други форми.

## Член 4

Центарот има својство на правно лице.

## Член 5

Одредбите на законот со кој се уредува работата на средните училишта соодветно се применуваат врз работата на Центарот доколку со овој закон не е поинаку определено.

## 1. Дејност и раководење со центарот

## Член 6

Во Центарот се образуваат ученици за вршење на полициски, пожарничарски и други работи за потребите на Министерството за внатрешни работи, установите за извршување на кривични санкции и други органи, установи и правни лица.

## Член 7

Времетраењето на образованието во Центарот се определува со наставните планови и програми.

Со завршено средно стручно образование во Центарот во траење од четири години ученикот се стекнува со средно образование во занимањето полицаец или во занимањето пожарничар.

Со завршено средно стручно образование во Центарот може да се стекнат и други звања утврдени со Статутот на Центарот.

## Член 8

Наставните планови и програми од областа на безбедноста и за предметот специјално физичко воспитување се донесуваат со претходна согласност од министерот за внатрешни работи.

## Член 9

Плановите и програмите и времетраењето на стручното оспособување и усовршување на курсевите, семинарите и другите форми на образование на работници за потребите на органите, установите и правните лица ги донесува наставничкиот совет по претходна согласност од заинтересираните корисници.

## Член 10

Со работата на Центарот раководи директор.

Директорот го именува и разрешува Владата на Република Македонија на предлог од министерот за внатрешни работи.

## Член 11

За директор на Центарот може да се именува лице кое ги исполнува условите од законот со кој се уредува работата на средните училишта и има најмалку пет години работно искуство.

## Член 12

Статутот на Центарот се донесува по претходно мислење од министерот за внатрешни работи.

Работните места во Центарот ги утврдува со акт директорот на Центарот по претходна согласност од министерот за внатрешни работи.

## 2. Прием на ученици

## Член 13

Прием на ученици во Центарот се врши врз основа на конкурс што го распишува Центарот.

Конкурсот го спроведува комисијата на Центарот. Двајца членови на оваа комисија именува министерот за внатрешни работи.

Изборот на кандидатите го врши Центарот на предлог на Комисијата на начин и постапка утврдени со Статутот.

Бројот на учениците за потребите на Министерството за внатрешни работи за секоја учебна година го определува Владата на Република Македонија на предлог од министерот за внатрешни работи.

## Член 14

За ученици можат да се примаат лица кои се здобиле со основно образование и не се постари од 16 години, психофизички се способни и кои ги исполнуваат посебните услови определени со Статутот на Центарот.

Психофизичката способност ја утврдува посебна стручна Комисија на начин определен за лицата кои се примаат на работа на утврдени работни места во Министерството за внатрешни работи.

## Член 15

Ученик кој се стекнал со средно стручно образование во Центарот, а се школувал за потребите на Министерството за внатрешни работи заснова работен однос во Министерството за внатрешни работи.

Ученик кој ќе биде отстранет од Центарот по негова вина или ќе одбие да работи во Министерството за внатрешни работи на работното место на кое ќе биде распореден, должен е да ги надомести трошоците за неговото сместување, исхрана и задоволување на другите воспитно-образовни потреби во Центарот сразмерно на времето на школување поминато во Центарот.

## 3. Интернатско сместување

## Член 16

Учениците во Центарот за време на образованието задолжително престојуваат во Центарот (интернатско сместување).

Во Центарот можат да бидат сместени и лица кои се упатени на стручно оспособување и усовршување за времето додека трае оспособувањето, односно усовршувањето.

## Член 17

За време на образованието на учениците им се обезбедува:

- сместување и исхрана;
- работна облека, униформа и обувки и
- здравствено и инвалидско осигурување доколку такво не им е обезбедено по друга основа.

## Член 18

Посебните права и обврски меѓу учениците и Центарот се уредуваат со договор во согласност со Статутот на Центарот.

## Член 19

За време на школувањето учениците се униформирани и носат пропишана ознака за лица на школување за полицајци, односно пожарничари.

Подзаконски пропис за ознаките и носењето на униформата за учениците донесува министерот за внатрешни работи.

**III. Посебни одредби****Член 20**

Работниците на определени работни места во Центарот носат униформа на припадници на полицијата и се сметаат за овластени службени лица согласно со Законот за внатрешни работи.

Работните места од став 1 на овој член се утврдуваат во актот од член 12 став 2 на овој закон.

Прописите што се однесуваат на правата и обврските на овластените службени лица на Министерството за внатрешни работи соодветно се применуваат на овластените службени лица од став 1 на овој член.

**Член 21**

Надзор над реализацијата на наставните планови и програми од областа на безбедноста врши Министерството за внатрешни работи.

**IV. Финансирање на Центарот****Член 22**

Средствата за финансирањето на дејноста на Центарот се обезбедуваат од Републичкиот буџет, како и од други извори.

**Член 23**

Трошоците за образование, сместување, исхрана, работна облека, униформа и обувки на учениците, односно трошоците за стручно оспособување и усовршување на лицата ги обезбедува органот, установата или правното лице за чии потреби се образуваат, односно оспособуваат.

Во делот на трошоците за исхрана за учениците учествуваат и самите ученици.

Трошоците за образование, односно стручно оспособување и усовршување од став 1 на овој член се утврдуваат со договор меѓу Центарот и корисникот за чии потреби лицето се образува.

**V. Преодни и завршни одредби****Член 24**

Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита во рок од шест месеци од влегувањето во сила на овој закон ќе ја усогласи својата дејност, организација, статут и други акти со одредбите на овој закон.

До донесувањето на актите од став 1 на овој член ќе се применуваат постојните, доколку се во согласност со овој закон.

**Член 25**

Факултетот за безбедност и општествена самозаштита нема да врши запишување на редовни и вонредни студенти и студенти на постдипломски студии по влегувањето во сила на овој закон.

**Член 26**

Факултетот за безбедност и општествена самозаштита наставата за затечните студенти на Факултетот ќе ја изведува заклучно со учебната 1997-1998 година.

**Член 27**

Студентите кои ќе се стекнат со статус на апсолвенти должни се да ги завршат студиите во рок од три години од апсолвирањето.

Студентите запишани на постдипломски студии должни се да магистрираат во рок од две години по положувањето на испитите од постдипломските студии, но најдоцна до 30 септември 2002 година.

**Член 28**

Министерството за внатрешни работи ќе ги преземе наставниците, соработниците и работниците на Факултетот за безбедност и општествена самозаштита по завршувањето на нивните работни обврски како работници на Министерството.

**Член 29**

Факултетот за безбедност и општествена самозаштита ќе престане со вршењето на дејноста заклучно со 31 декември 2002 година.

**Член 30**

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита („Службен весник на СРМ“ број 30/77, 29/83, 34/83 и 36/88).

**Член 31**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

**603.**

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**УКАЗ****ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИГРИТЕ НА СРЕКА И ЗА ЗАБАВНИТЕ ИГРИ НА АВТОМАТИ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри на автомати,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 мај 1995 година.

Број 08-1882/1  
18 мај 1995 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
Киро Глигоров, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
Стојан Андов, с.р.

**ЗАКОН  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИГРИТЕ НА СРЕКА И ЗА ЗАБАВНИТЕ ИГРИ НА АВТОМАТИ****Член 1**

Во Законот за игрите на среќа и за забавните игри на автомати („Службен весник на СРМ“ број 17/87, 26/87, 51/88, 36/89 и „Службен весник на Република Македонија“ број 38/91 и 4/93), членот 64 се менува и гласи:

„Надзор над спроведувањето на одредбите на овој закон во организирањето игри на среќа и забавни игри на автомати врши Министерството за финансии“.

**Член 2**

По членот 64 се додава нов член 64-а кој гласи:

„Член 64-а

Ако во спроведувањето на надзорот Министерството за финансии утврди дека игрите на среќа и за-

бавните игри се организираат спротивно на одредбите на овој закон или спротивно на правилата на игрите, со решение ќе го забрани натамошното организирање на игрите.

Решението за забрана на организирање на одделни видови игри на среќа и забавни игри на автомати се извршува со запечатување на деловната просторија во која тие се приредуваат, односно со запечатување и привремено одземање на автоматите односно средствата со кои се приредуваат игрите на среќа до окончување на постапката за стопански престап или прекршок, односно до отстранување на утврдените незаконности.

Против решението од став 1 на овој член може да се изјави жалба до Владата на Република Македонија – Комисија за решавање на управни работи во втор степен од областа на приредување игри на среќа и забавни игри на автомати.

Жалбата против решението од став 1 на овој член не го задржува неговото извршување.

Трошоците за привременото одземање на автомати од став 2 на овој член паѓаат на товар на приредувачот на игрите на среќа на автомати за игри на среќа, односно на забавни игри на автомати“.

#### Член 3

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

### 604.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 18 мај 1995 година, донесе

### ОДЛУКА ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ ГОДИШНИНИ НА ЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ И ЛИЧНОСТИ ВО 1995 ГОДИНА

#### Член 1

Со оваа одлука се определуваат годишнините на настаните и личностите од посебно значење за државно-правниот развој на Република Македонија, за афирмација на историското и културното наследство и негување на општоцивилизационите вредности, коишто ќе се одбележат во 1995 година.

#### Член 2

Годишнините на значајните настани и личности од посебно значење се одбележуваат според следниве критериуми за временски интервали:

1. За периодот од 1901 година досега – на 10 години;
2. За периодот на XVIII и XIX век – на 25 години и
3. За периодот до крајот на XVII век – на 50 години.

#### Член 3

Во 1995 година ќе се одбележат следниве годишнини од посебно значење:

1. 50-годишнината од победата над фашизмот;
2. 50-годишнината од основањето на Организацијата на Обединетите нации;
3. 700-годишнината од градењето на црквата „Св. Богородица Перивлепта“ („Св. Климент“) во Охрид;
4. 600-годишнината од смртта на Крале Марко;
5. 90-годишнината од смртта на Никола Карев;
6. 80-годишнината од смртта на Јане Сандански;
7. 70-годишнината од основањето на ВМРО (Обединета);
8. 60-годишнината од формирањето на Хидробиолошкиот завод;

9. 50-годишнината од формирањето на Првата влада на Македонија;

10. 50-годишнината од донесувањето на Одлуката за македонската азбука и правописот на македонскиот литературен јазик;

11. 50-годишнината од формирањето на Македонскиот народен театар и

12. 100-годишнината од смртта на Горѓија Пулевски.

#### Член 4

Носители на одбележувањата од член 3 на оваа одлука се за:

1. 50-годишнината од победата над фашизмот – Одборот за одбележување на 50-годишнината од победата над фашизмот формиран од Собранието на Република Македонија;

2. 50-годишнината од основањето на Организацијата на Обединетите нации – Одборот за одбележување на 50-годишнината од основањето на Организацијата на Обединетите нации, формиран од Собранието на Република Македонија;

3. 700-годишнината од градењето на црквата „Св. Богородица Перивлепта“ („Св. Климент“) во Охрид – Министерството за култура;

4. 600-годишнината од смртта на Крале Марко – Министерството за наука и Министерството за култура;

5. 90-годишнината од смртта на Никола Карев – Собранието на Република Македонија;

6. 80-годишнината од смртта на Јане Сандански – Институтот за национална историја;

7. 70-годишнината од основањето на ВМРО (Обединета) – Институтот за национална историја;

8. 60-годишнината од формирањето на Хидробиолошкиот завод – Министерство за наука;

9. 50-годишнината од формирањето на Првата влада на Македонија – Владата на Република Македонија;

10. 50-годишнината од донесувањето на Одлуката за македонската азбука и правописот на македонскиот литературен јазик – Влада на Република Македонија;

11. 50-годишнината од формирањето на Македонскиот народен театар – Министерство за култура и

12. 100-годишнината од смртта на Горѓија Пулевски – Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“.

#### Член 5

За одбележувањето на други годишнини на значајни настани и личности, во согласност со критериумите од член 2 на оваа одлука, како и за одбележувањето на меѓународни денови и денови што се одбележуваат секоја година ќе се грижат надлежните органи на управата.

#### Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1858/1  
18 мај 1995 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
Стојан Андов, с.р.

### 605.

Врз основа на член 7 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, број 26/92, 4/93 и 29/93), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 18 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЦЕЛИТЕ И  
ЗАДАЧИТЕ НА МОНЕТАРНО – КРЕДИТНАТА  
ПОЛИТИКА ВО 1995 ГОДИНА**

1. Во Одлуката за целите и задачите на монетарно – кредитната политика во 1995 година („Службен весник на Република Македонија“ број 70/94), во точката 3 бројот „28,1“ се заменува со бројот „19“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1995 година.

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 08-1883/1  
18 мај 1995 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на  
Република Македонија,  
**Стојан Андов, с.р.**

**606.**

Врз основа на член 12 од Законот за одморалиштата на децата и младината („Службен весник на СРМ“ број 22/78, 17/91 и Службен весник на Република Македонија“ број 38/91), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 18 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА  
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  
НА СТАТУТОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА  
ЗА ОДМОР И РЕКРЕАЦИЈА НА ДЕЦАТА  
„МЛАДОСТ“ – СКОПЈЕ**

Се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Работната организација за одмор и рекреација на децата „Младост“ – Скопје

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 08-1854/1  
18 мај 1995 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на  
Република Македонија,  
**Стојан Андов, с.р.**

**607.**

Врз основа на член 16 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 18 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА  
КОМБИНИРАНАТА ДЕТСКА УСТАНОВА „БАМБИ“ –  
МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА**

Се дава согласност на Статутот на Комбинираната детска установа „Бамби“ – Македонска Каменица, што го донесоа работниците на референдумот одржан на 13 јануари 1993 година.

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 08-1857/1  
18 мај 1995 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на  
Република Македонија,  
**Стојан Андов, с.р.**

**608.**

Врз основа на член 136 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91 и 46/93), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 18 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА  
ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА МЕДИЦИНСКИ  
ЦЕНТАР – ТЕТОВО**

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Јавната здравствена организација Медицински центар – Тетово, што го донесе Управниот одбор на Медицинскиот центар, на седницата одржана на 10 април 1995 година.

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 08-1859/1  
18 мај 1995 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на  
Република Македонија,  
**Стојан Андов, с.р.**

**609.**

Врз основа на член 136 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91 и 46/93), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 18 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА  
ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА  
ЗДРАВСТВЕН ДОМ – СВЕТИ НИКОЛЕ**

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Јавната здравствена организација Здравствен дом – Свети Николе, што го донесе Управниот одбор на Здравствениот дом, на седницата одржана на 11 април 1995 година.

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 08-1860/1  
18 мај 1995 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на  
Република Македонија,  
**Стојан Андов, с.р.**

**610.**

Врз основа на член 136 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91 и 46/93), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 18 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА  
ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА  
ЗДРАВСТВЕН ДОМ – МАКЕДОНСКИ БРОД**

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Јавната здравствена организација Здравствен дом – Македонски Брод, што го донесе Управниот одбор на Здравствениот дом, на седницата одржана на 14 јануари 1994 година.

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 08-1861/1  
18 мај 1995 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на  
Република Македонија,  
**Стојан Андов, с.р.**

**611.**

Врз основа на член 136 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91 и 46/93), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 18 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА  
ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА  
ЗДРАВСТВЕН ДОМ – ДЕМИР ХИСАР**

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Јавната здравствена организација Здравствен дом – Демир Хисар, што го донесе Управниот одбор на Здравствениот дом, на седницата одржана на 14 јуни 1994 година.

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 08-1862/1  
18 мај 1995 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на  
Република Македонија,  
**Стојан Авдов, с.р.**

**612.**

Врз основа на член 136 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91 и 46/93), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 18 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА  
ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА  
ЗДРАВСТВЕН ДОМ „НЕГОТИНО“ – НЕГОТИНО**

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Јавната здравствена организација Здравствен дом „Неготино“ – Неготино, што го донесе Управниот одбор на Здравствениот дом, на седницата одржана на 24 март 1995 година.

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 08-1863/1  
18 мај 1995 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на  
Република Македонија,  
**Стојан Авдов, с.р.**

**613.**

Врз основа на член 136 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91 и 46/93), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 18 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА  
ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА  
ЗДРАВСТВЕН ДОМ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ДЕЛЧЕВО**

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Јавната здравствена организација Здравствен дом „Гоце Делчев“ – Делчево, што го донесе Управниот одбор на Здравствениот дом, на седницата одржана на 28 ноември 1994 година.

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 08-1864/1  
18 мај 1995 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на  
Република Македонија,  
**Стојан Авдов, с.р.**

**614.**

Врз основа на член 136 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91 и 46/93), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 18 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА  
ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА  
ЗДРАВСТВЕН ДОМ – ВИНИЦА**

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Јавната здравствена организација Здравствен дом – Винаца, што го донесе Управниот одбор на Здравствениот дом, на седницата одржана на 21 април 1995 година.

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 08-1865/1  
18 мај 1995 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на  
Република Македонија,  
**Стојан Авдов, с.р.**

**615.**

Врз основа на член 136 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91 и 46/93), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 18 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА  
ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА  
ЗДРАВСТВЕН ДОМ – СКОПЈЕ**

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Јавната здравствена организација Здравствен дом – Скопје, што го донесе Управниот одбор на Здравствениот дом, на седницата одржана на 28 декември 1993 година.

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 08-1866/1  
18 мај 1995 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на  
Република Македонија,  
**Стојан Авдов, с.р.**

**616.**

Врз основа на член 136 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91 и 46/93), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 18 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА  
ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА  
ЗДРАВСТВЕН ДОМ – БЕРОВО**

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Јавната здравствена организација Здравствен дом – Берово, што го донесе Управниот одбор на Здравствениот дом, на седницата одржана на 25 април 1995 година.

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 08-1867/1  
18 мај 1995 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на  
Република Македонија,  
**Стојан Авдов, с.р.**

617.

Врз основа на член 136 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91 и 46/93), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 18 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА  
ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗДРАВСТВЕН  
ДОМ „ЗДРАВЈЕ“ – ВАЛАНДОВО**

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Јавната здравствена организација Здравствен дом „Здравје“ – Валандово, што го донесе Управниот одбор на Здравствениот дом, на седницата одржана на 16 јуни 1994 година.

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 08-1868/1  
18 мај 1995 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на  
Република Македонија,  
Стојан Андов, с.р.

618.

Врз основа на член 136 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91 и 46/93), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 18 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА  
ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА РЕ-  
ПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШ-  
ТИТА – СКОПЈЕ**

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Јавната здравствена организација Републички завод за здравствена заштита – Скопје, што го донесе Управниот одбор на Републичкиот завод, на седницата одржана на 3 мај 1995 година.

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 08-1869/1  
18 мај 1995 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на  
Република Македонија,  
Стојан Андов, с.р.

619.

Врз основа на член 136 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91 и 46/93), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 18 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА  
ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА  
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И  
ТРАУМАТОЛОГИЈА – ОХРИД**

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Јавната здравствена организација Специјална болница за ортопедија и трауматологија – Охрид, што го донесе Управниот одбор на Болницата, на седницата одржана на 11 април 1995 година.

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 08-1870/1  
18 мај 1995 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на  
Република Македонија,  
Стојан Андов, с.р.

620.

Врз основа на член 136 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91 и 46/93), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 18 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА  
ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА АП-  
ТЕКА „9 НОЕМВРИ“ – ТИТОВ ВЕЛЕС**

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Јавната здравствена организација Аптека „9 Ноември“ – Титов Велес, што го донесе Управниот одбор на Аптеката, на седницата одржана на 7 февруари 1994 година.

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 08-1871/1  
18 мај 1995 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на  
Република Македонија,  
Стојан Андов, с.р.

621.

Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 и член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 18 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА  
НА ОПШТИНСКИОТ СУД ЗА ПРЕКРШОЦИ ВО  
КУМАНОВО**

1. Се разрешува од функцијата судија на Општинскиот суд за прекршоци во Куманово

Среќко Крстевски, поради исполнување услови за старосна пензија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 08-1843/1  
18 мај 1995 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на  
Република Македонија,  
Стојан Андов, с.р.

622.

Врз основа на член 38, став 2 и 3 од Законот за буџетите („Службен весник на РМ“, бр. 79/93) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 38/90), Владата донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПОЗАЈМИЦА ОД БУЏЕ-  
ТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Од средствата на постојаната резерва на Буџетот на Република Македонија се дава позајмица на Собранието на општина Струмица во износ од 1.400.000,00 денари.

2. Средствата се даваат со намена за финансирање на спроведувањето на референдум за воведување на самопридонес за довршување на изградба на објект – крило на болницата во Медицинскиот центар – Струмица, изградба на пречистителна станица за водите од градската канализација и изградба на водоводни објекти.

3. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука се дава со рок на враќање од шест месеци, а најдоцна до 5 ноември 1995 година.

4. Враќањето на позајмицата се обезбедува со депонирање на акцептен налог од корисникот на позајмицата во Министерството за финансии.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1300/1  
15 мај 1995 година  
Скопје

Претседател на Владата на  
Република Македонија  
Бранко Црвенковски, с.р.

### 623.

Врз основа на член 38, став 2 и 3 од Законот за буџетите („Службен весник на РМ“, бр. 79/93) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 38/90), Владата донесе

### ОДЛУКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПОЗЈАМИЦА ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Од средствата за усогласување на приходите на општинските буџети се дава позајмица во износ од 2.650.000 денари на собранијата на општините:

1. Кавадарци	2.000.000 денари	
2. Берово	220.000 денари	39.21
3. Делчево	210.000 денари	
4. Винаца	220.000 денари	

2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука се дава со рок на враќање од три месеци.

3. Враќањето на позајмицата се обезбедува со депонирање на акцептен налог од корисникот на позајмицата во Министерството за финансии.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1358/1  
15 мај 1995 година  
Скопје

Претседател на Владата на  
Република Македонија  
Бранко Црвенковски, с.р.

### 624.

Врз основа на член 27, став 1, точка 3 и став 4 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Во Решението за утврдување на предмети и опрема која може да се увезе без плаќање царина („Службен весник на РМ“ бр. 46/94), за потребите на Министерството за внатрешни работи, во точката 1 се додаваат 16 нови тарифни броеви кои гласат:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	МВР	Количина МО
1	2	3	4	5

2710.000		Масла добиени од нафта и масла добиени од битуменозни минерали освен сирови: производи во друго место не-		
----------	--	---	--	--

1	2	3	4	5
39.12		спомнати или вклучени кои содржат по маса 70%, или повеќе масла од нафта или масла добиени од битуменозни минерали и ако претставуваат основни состојки на овие производи: (хидраулични и моторни масла)	10 тона	
39.19		Пигменти (вклучувајќи и метален прав и лушпички) дисперзирани медиуми, во течна состојба или во прав, што се употребуваат во производство на премачкувачки средства (вклучувајќи лак – бои и други материји за бојосување, приготвени во форми или пакувања за продажба на масло: (пластични фолии за топол печат)	1.000 ролни	
39.21		Самолепливи плочи, листови, филмови, форми, ленти и други слични форми од пластични маси, вклучувајќи ги и оние во ролни (фолии 8x10 см.)	1.500.000	
53.07		Други плочи, лифтови, филмови, фолии и ленти од пластични маси: (хартија, картон премачкан со пластика)	50.000 м <sup>2</sup>	
63.02		Други производи, вклучувајќи модни кроеви за облека (гчурачка облека, еледи)	60 парчиња	
68.12		Други обувки со бонови и со лице (горниште) од каучук, гума или пластична маса (чели за скијање)	100 парчиња	
73.11		Преработени азбестни влакна мешаници врз база на азбест или врз база на азбест и магнезиум карбонат: производи од тие мешаници или од азбест (на пр. предиво, ткаенини, облека, покривка за глава, обувки, затиначи), зајакнати или не зајакнати освен производите од Тар. бр. 68.11 и 68.13 (јажиња за алпинистичка опрема, облека за ППЗ)	2.000 парчиња	
73.26		Контејнери компримирани или течни гасови, од железо или челик (боци за гнуруење и ППЗ)	40 парчиња	
84.25		Други производи од железа или челик (четкички за оружје)	60 парчиња	
84.28		Дигалки – макари и чекреси хоризонтални и вертикални витла, дигалки за големи товари со мала височина на дигање (дигалки за возила, дигалка – макара за хеликоптер)	40 парчиња	
		Други машини за дигање, манипулација, натовар или истовар (на пр. лифтови, подвижни скали, транспортери и жичарници) (подвижни скали		



1	2	3	4	5
84.73	за ППЗ) Делови и прибор (освен покривачи – куфери за машини и сл.) догодни за употреба исклучително или главно со машините од Тар. бр. 84.69 до 84.72 (модли)		20 парчиња	
84.81	Славнии, вентили и сл. уреди за цевоводи, котли, резервоари, каџи и сл., вклучувајќи и вентили за намалување на притисокот и термостатички управувани вентили (за гњурачка опрема ППЗ)		200 парчиња	
87.16	Приколки и полуприколки; други возила, несоодни нивни делови (приколки, цистерни за ППТ)		1.000 парчиња	
90.04	Очила и слични производи корективни, заштитни и др. (очила за во вода и сонце)		1.000 парчиња	
95.06	Производи и опрема за општа физичка култура, гимнастика, атлетика, други спортови (вклучувајќи и пинг-понг) и игри на отворено (скии, везови, душеци за цудо)		400 парчиња	

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1306/1  
15 мај 1995 година  
Скопје

Претседател на Владата на  
Република Македонија,  
Бранко Црвенковски, с.р.

#### 625.

Врз основа на член 41 став 1 и член 52 став 1 од Законот за хартиите од вредност („Службен весник на РМ“, број 5/93) и член 4 точка 4 и 5 Статутот на Комисијата, за хартии од вредност, Комисијата за хартии од вредност донесува

### ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДА ВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕД НОСТ И ЗА УСЛОВИТЕ ЗА РАБОТА НА ЕФЕКТ НАТА БЕРЗА И НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО ЕФЕКТ НАТА БЕРЗА

#### Член 1

Во Правилникот за условите за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност и за условите за работа на ефектната берза и на учесниците во ефектната берза („Службен весник на РМ“, број 36/93) во називот зборовите: „и за условите за работа на ефектната берза и на учесниците во ефектната берза“, се бришат.

#### Член 2

Во точката 2 точка 1) зборовите: „и на барањето за почеток за работа на ефектната берза“ се бришат, а во точката 2) зборот „барањата“ се заменува со зборот „барањето“.

#### Член 3

Во називот на делот I. зборовите: „и на барањето за почеток на работа на ефектната берза“ се бришат.

#### Член 4

Членовите 3, 5, во делот III подназивот б) и членовите од 20 до 30 се бришат.

#### Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 01-30/1  
24 мај 1995 година  
Скопје

Претседател  
на Комисијата,  
Проф. д-р Љубе Трпески,

#### 626

Врз основа на член 43 и 44 од Законот за хартиите од вредност („Службен весник на РМ“ број 5/93), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност, донесена на седницата одржана на 11.04.1995 година, Комисијата издава

### РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. На БАЛКАНСКА БАНКА АД Скопје ѝ се издава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност – четврта емисија на акции, во вредност од 150.000.000,00 денари.

2. Издавачот на долгорочните хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен, да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвидени со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 01-11/95  
12 април 1995 година  
Скопје

Претседател на Комисијата,  
проф. д-р Љубе Трпески, с.р.

#### 627

Врз основа на член 43 и 44 од Законот за хартиите од вредност („Службен весник на РМ“ број 5/93), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност, донесена на седницата одржана на 11.04.1995 година, Комисијата издава

### РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. На ТЕТЕКС БАНКА АД Скопје ѝ се издава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност – шеста емисија на акции, во вредност од 2.987.500 ДЕМ или во денарска противвредност по курс на Народна банка на Република Македонија на ден 12.04.1995 год. во износ од 79.766.250,00 денари.

2. Издавачот на долгорочните хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен, да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвидени со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 01-12/95  
12 април 1995 година  
Скопје

Претседател на Комисијата,  
проф. д-р Љубе Трпески, с.р.

628

Врз основа на член 43 и 44 од Законот за хартиите од вредност („Службен весник на РМ“ број 5/93), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност, донесена на седницата одржана на 20.04.1995 година, Комисијата издава

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА  
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

1. На Извозна и кредитна банка АД Скопје ѝ се издава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност – четврта емисија на акции во вредност од 65.000.000,00 денари.

2. Издавачот на долгорочните хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен, да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвидени со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 01-13/95

20 април 1995 година

Скопје

Претседател на Комисијата,  
проф. д-р Љубе Трпески, с.р.

629

Врз основа на член 43 и 44 од Законот за хартиите од вредност („Службен весник на РМ“ број 5/93), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност, донесена на седницата одржана на 11.04.1995 година, Комисијата издава

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА  
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

1. На СИТИВЕСТ БАНКА АД Битола ѝ се издава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност – трета емисија на акции, во вредност од 17.000.000,00 денари.

2. Издавачот на долгорочните хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен, да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвидени со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 01-14/95

12 април 1995 година

Скопје

Претседател на Комисијата,  
проф. д-р Љубе Трпески, с.р.

630

Врз основа на член 43 и 44 од Законот за хартиите од вредност („Службен весник на РМ“ број 5/93), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност, донесена на седницата одржана на 11.04.1995 година, Комисијата издава

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА  
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

1. На МЕШОВИТА БАНКА „КРЕДИТНА БАНКА“ АД Скопје ѝ се издава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност – четврта емисија на акции, во вредност од 89.300.000,00 денари.

2. Издавачот на долгорочните хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен, да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвидени со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 01-15/95

12 април 1995 година

Скопје

Претседател на Комисијата,  
проф. д-р Љубе Трпески, с.р.

631

Врз основа на член 43 и 44 од Законот за хартиите од вредност („Службен весник на РМ“ број 5/93), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност, донесена на седницата одржана на 21.04.1995 година, Комисијата издава

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА  
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

1. На АЛМАКО БАНКА АД Скопје ѝ се издава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност – VI-та емисија на акции, во вредност од 150.000.000,00 денари.

2. Издавачот на долгорочните хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен, да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвидени со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 01-17/1

21 април 1995 година

Скопје

Претседател на Комисијата,  
проф. д-р Љубе Трпески, с.р.

632

Врз основа на член 43 и 44 од Законот за хартиите од вредност („Службен весник на РМ“ број 5/93), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност, донесена на седницата одржана на 11.05.1995 година, Комисијата издава

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА  
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

1. На ИНВЕСТ БАНКА АД Скопје ѝ се издава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност – четврта емисија на акции, во вредност од 3.000.000 ДЕМ или во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на 12.05.1995 година во износ од 79.500.000,00 денари.

2. Издавачот на долгорочните хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен, да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвидени со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 01-18/1

12 мај 1995 година

Скопје

Претседател на Комисијата,  
проф. д-р Љубе Трпески, с.р.

633

Врз основа на член 43 и 44 од Законот за хартиите од вредност („Службен весник на РМ“ број 5/93), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност, донесена на седницата одржана на 11.05.1995 година, Комисијата издава

**РЕШЕНИЕ****ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

1. На ТЕТЕКС БАНКА АД Скопје ѝ се издава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност – седма емисија на акции, во вредност од 5.500.000 ДЕМ или во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на 12.05.1995 година во износ од 145.750.000,00 денари.

2. Издавачот на долгорочните хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен, да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвидени со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 01-21/1  
12 мај 1995 година  
Скопје

Претседател на Комисијата,  
проф. д-р Љубе Трпески, с.р.

634

Врз основа на член 43 и 44 од Законот за хартиите од вредност („Службен весник на РМ“ број 5/93), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност, донесена на седницата одржана на 11.05.1995 година, Комисијата издава

**РЕШЕНИЕ****ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

1. На ИЗВОЗНА И КРЕДИТНА БАНКА АД Скопје ѝ се издава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност – петта емисија на акции, во вредност од 105.000.000,00 денари.

2. Издавачот на долгорочните хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен, да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвидени со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 01-22/1  
12 мај 1995 година  
Скопје

Претседател на Комисијата,  
проф. д-р Љубе Трпески, с.р.

635

Врз основа на член 43 и 44 од Законот за хартиите од вредност („Службен весник на РМ“ број 5/93), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност, донесена на седницата одржана на 11.05.1995 година, Комисијата издава

**РЕШЕНИЕ****ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

1. На КРЕДИТНА БАНКА АД Скопје ѝ се издава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност – петта емисија на акции, во вредност од 53.434.840,00 денари.

2. Издавачот на долгорочните хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен, да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвидени со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 01-23/1  
12 мај 1995 година  
Скопје

Претседател на Комисијата,  
проф. д-р Љубе Трпески, с.р.

636.

Врз основа на член 43 и 44 од Законот за хартиите од вредност („Службен весник на РМ“; број 5/93), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност, донесена на седницата одржана на 23.05.1995 година, Комисијата издава

**РЕШЕНИЕ****ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

1. На РАДОБАНК АД – Скопје и се издава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност четврта емисија на акции, во вредност од 73.000.000,00 денари.

2. Издавачот на долгорочните хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен, да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвидени со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 01-22/1  
24 мај 1995 година  
Скопје

Претседател на Комисијата,  
Проф. д-р Љубе Трпески, с.р.,

637

Врз основа на член 35 од Законот за изменување и дополнување на Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на СРМ“ бр. 17/91), донесувам

**РЕШЕНИЕ**

За примена на востановениот катастар на недвижностите за катастарската општина Стојаково – општина Гевгелија.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Од денот на применувањето на катастарот на недвижностите престанува да важи досегашната катастарска евиденција на земјиштето за оваа катастарска општина, востановена согласно Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Број 10-1076/1  
18 мај 1995 година  
Скопје

Директор,  
Димитар Цонов, с.р.

**Огласен гел****СУДСКИ ОГЛАСИ****ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II – СКОПЈЕ**

Пред Општинскиот суд Скопје II – Скопје заведен е спор за развод на брак по тужбата на тужителот Насер Курош од с. Огњанци – скопско, против тужената Исние Курош сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужената Исние Курош да се јави во овој суд во рок од 30 по објавувањето на огласот или во истиот рок да ја достави точната адреса на живеење или престојување.

Доколку тужената не се јави во рокот од 30 дена ќе и биде поставен привремен старател адвокатот Ратко Горѓиевски од Скопје.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, XII. П. бр. 1829/95. (221)

Пред Општинскиот суд Скопје II – Скопје заведен е спор за развод на брак по тужбата на тужителот Милорад Славковиќ од с. Кучевиште – Скопско, против Химна Славковиќ, со непознато место на живеење.

Се повикува тужената Химна Славковиќ да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или во истиот рок да ја достави точната адреса на живеење или престојување.

Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена, ќе биде поставен за привремен старател адвокат Огњановска Наташа од Скопје.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, XII. П. бр. 721/95.

### ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТЕРОТ НА ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА

Министерството за надворешни работи на РМ огласува дека со решението бр. 18-3684/2-95 од 11.V.1995 година го запиша во регистарот на претставништвата на странски лица на РМ, под реден бр. 343, отворањето на претставништвото на странското лице „БОДИМ-ПЕКС“ – С.Р.Л.“ – с. Грумазово, Софија, Р. Бугарија, со следните податоци:

1) Претставништвото на странското лице под назив: „БОДИМПЕКС С.Р.Л.“ – Претставништво Скопје, со седиште на ул. „Народен фронт“ бр. 3/55, Скопје, Република Македонија

2) Дејноста на претставништвото е:  
– претходни и подготвителни дејствија за склучување на договори за увоз-извоз на стоки и услуги со претпријатија и други правни лица на Република Македонија, како и на склучување договори за долгорочна производствена кооперација, деловно-техничка соработка и странски вложувања.

3) Лице овластено за потпишување во име на претставништвото е Ристовски Крсто од Скопје, Република Македонија.

4) Со денот на донесувањето на ова решение, претставништвото може да почне со работа.

Од Министерството за надворешни работи.

### ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ

Врз основа на чл. 34 од Законот за трансформација на Претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на Р. Македонија“ бр. 38/93), „Унионинвест – Монтажапроект“ АД Скопје, објавува

#### О Г Л А С

- „Унионинвест – Монтажапроект“ АД Скопје, започнатата трансформација на Претпријатието по Законот за општествен капитал (Сл. Весник на СФРЈ 84/89) и 46/90) продолжува да ја спроведува по Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. весник на РМ“ бр. 38/93).
- Се повикуваат сите поранешни сопственици и нивните наследници во рок од 60 дена по објавувањето на огласот да ги најават своите побарувања.

3. Најавата на побарувањата се поднесува на посебен образец – барање за заштита на правата на поранешните сопственици и нивните правни наследници во постапката на трансформацијата на претпријатијата со општествен капитал.

4. Барањето се поднесува во два примерока од кои по еден примерок да се достави на адреса: Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал – Скопје, \_\_\_\_\_ а вториот примерок да се достави на адреса: „Унионинвест – Монтажапроект“ АД, ул. „Коста Новаковиќ“ бр. 2, Скопје, п.фах 271. (868)

Врз основа на чл. 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на Р. Македонија“ бр. 38/93) и Одлуката за започнување на процесот за трансформација бр. 02-280 од 10.03.1995 година, ГИППОС „Трудбеник“ Ц.О. Градежно индустриско прометно претпријатие во општествена сопственост од Охрид, објавува:

#### О Г Л А С

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА НАЈАВУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ЗА ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА

1. ГИППОС „Трудбеник“ – Охрид, отпочнува постапка за трансформација на општествениот капитал во согласност со одредбите на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

2. Се повикуваат поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на Република Македонија, доколку имаат да ги пријават своите побарувања кон Претпријатието, во рок од 60 дена сметано од денот на објавувањето на Огласот.

3. Своите побарувања барателите ги доставуваат истовремено до Претпријатието и до Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

4. Барањата за заштита на своите права се доставуваат на посебен образец пропишан од Агенцијата, што е објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/94.

5. Седиште е ГИППОС „Трудбеник“ Охрид, кеј „Маршал Тито“ бб, Охрид. (870)

#### О Б Ј А В И

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал АД „Елмар“ – Штип

#### ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 3.05.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на Претпријатието на лица кои го преземаат управувањето.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Тошо Арсов“, бр. 36. во време од 7 до 15 часот. (866)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, „Винка“ – Винаца

#### ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 3.05.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на Претпријатието од страна на лица што го преземаат управувањето.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. Маршал Тито“ 66 во време од 8 до 15 часот. (869)

Врз основа на член 15 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, Управниот одбор на АД „Винка“ Винаца на својата редовна седница одржана на ден 06.03.1995 година донесе

#### ОДЛУКА

ЗА ДОВРШУВАЊЕ НА ТРАНСФОРМАЦИЈАТА НА ОСТАТОКОТ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ КАПИТАЛ ВО АД „ВИНКА“ ВИНИЦА

#### Член 1

Акционерското друштво за производство на конфекција и неткаен текстил „Винка“ Винаца (во натамошниот текст Друштвото) е организирано врз основа на одлука за трансформација на претпријатието во општествена сопственост во Акционерско друштво како Акционерско друштво бр. 02 – 1675 од 02.10.1991 год. и одлука за издавање на интерни акции бр. 02 – 1674, според Законот за општествен капитал и е регистрирано во Окружниот стопански суд во Штип со Срег. бр. 512 од 30.04.1991 год.

#### Член 2

Акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 40362 интерни акции, кои учествуваат со 41,15% во основната главница, општествен капитал со 5814 % во основната главница на Друштвото и трајни влогови со 0,71% во основната главница на Друштвото.

#### Член 3

Вредноста на Друштвото утврдена во почетниот биланс е променета според методологијата за проценка на вредноста на претпријатието со општествен капитал. Проценката ја изврши Стопанска банка – АД – Скопје. Проценетата вредност изнесува 3.629.676 ДЕМ, според средниот пазарен курс на денот на завршувањето на процената од 25,7491 денари за 1 ДЕМ.

#### Член 4

Согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, Друштвото ја извести Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал за извршената трансформација по Законот за општествен капитал и ѝ достави копии од Одлуката за издавање на интерни акции и од Одлуката за трансформација на претпријатието во општествена сопственост „Винка“ Винаца во Акционерско друштво, како од податоците за утврдената вредност на општествениот капитал пред отпочнувањето на приватизацијата, правото на упис на интерни акции, запишаните интерни акции, попустите, начинот на плаќањето на интерните акции и начинот на кој што е извршена приватизација на Друштвото во општествена сопственост.

#### Член 5

Управата за јавни приходи на Република Македонија изврши контрола на податоците на годишните пресметки за 1990, 1991 и 1992 година, на основите врз основа на кои што е извршена приватизацијата на општествениот капитал согласно Законот за општествен капитал, на резултатите од работењето во согласност со прописите и стандардите за економско – финансиска ревизија, на начинот на утврдување на општествениот капитал согласно Правилникот за начинот на утврдување на износот на деловниот фонд, Правилникот за начинот на утврдување на шестгодишниот односно трикратниот годишен износ на исплатените лични доходи во Друштвото и начинит на утврдување на сразмерниот износ на одобриениот попуст за интерни акции, на правилноста на стапките и износот на попустот на интерните акции, евидентирањето на акционерскиот капитал врз основа на издадените интерни акции, согласно Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за содржината на контниот план и други сметководствени и книговодствени исправи што се од значење за утврдување на законитоста на трансформацијата на општествениот капитал, понатаму контрола на ревалоризацијата на неотплатениот дел на интерни акции согласно Законот за општествен капитал и контрола на распоредот на ревалоризационата резерва и добивката според Законот за сметководство.

Извршена е и контрола на законитоста и исправноста на примената на член 4 од Законот за исплата на лични доходи, на средствата за непосредна заедничка потрошувачка и средствата за исхрана на работниците во текот на работата.

Друштвото врз основа на извршената контрола од став 1 и 2 од овој член на оваа Одлука е известно со решение бр. 1151 од 27.04.1994 година, издадено од Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал и е задолжено да изврши пресметка на секој имател на интерни акции за износот на законски пропишаните обврски на интерните акции издадени според Законот за општествен капитал, а од имателите на интерните акции да побара да потпишат изјава за тоа во кој износ ќе ги платат истите и да ја известат Агенцијата во рок од 30 дена.

По спроведените активности од страна на Друштвото е утврдено дека работниците не се согласуваат да ги плаќаат законски пропишаните обврски на износот на издадените интерни акции по Законот за општествениот капитал и Друштвото ја известува Агенцијата на Република Македонија со известување бр. 03–586 од 27.06.1994 година.

Потоа Друштвото согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал врши промена на соодносот со општествениот и акционерскиот капитал така да акционерскиот капитал го намалува на одобриениот попуст и за истиот износ се зголемува општествениот капитал.

#### Член 6

Пред да се пристапи кон трансформација на Друштвото, согласно оваа Одлука, Друштвото објави оглас во „Службен весник на Република Македонија на ден 05.08.1994 година и во весникот Нова Македонија на ден 07.08.1994 година со кој се повикуваат поранешните сопственици и нивните наследници да ги пријават своите побарувања. Во рок од 60 дена по огласувањето никој не најави побарување, ниту во друштвото ниту во Агенцијата.

#### Член 7

Трансформацијата на остатокот на општествениот капитал на АД „Винка“ Винаца ќе биде извршена со

продажба на остатокот на општествениот капитал на лица кои ќе го преземат управувањето со претпријатието.

#### Член 8

Продажбата на претпријатието на лицата кои го преземаат управувањето со претпријатието се врши преку јавен повик за прибирање на повеќе понуди.

Јавниот повик за прибирање понуди за продажба на остатокот на општествениот капитал на друштвото на лица што го преземаат управувањето со Друштвото го спроведува Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатието со општествен капитал.

Агенцијата го организира и прибирањето на понудите и изборот на најповолните понуди.

#### Член 9

Агенцијата склучува договор со лицата чија што понуда е прифатена како најповолна во рок од 2 месеци од денот на објавувањето на решението.

Во Договорот се наведуваат условите под кои била прифатена понудата.

#### Член 10

Лицата кои го преземаат управувањето се должни да поднесат докази дека имаат имот кој може да се стави под хипотека.

Ако не понудат докази согласно став 1 од овој член, не можат да го склучат договорот од член 9 на оваа одлука.

Лицата кои го преземаат управувањето со претпријатието ставаат хипотека на имотот во нивна сопственост, заради обезбедување на обврските од договорот, а особено заради солидарно покривање на евентуално покажаната загуба во работењето на претпријатието, ако биде раскинат договорот од член 9 на оваа одлука.

#### Член 11

Основната главница на Акционерското друштво ќе се состои од :

– обични (редовни) акции кои ќе се конвертираат од постојните интерни акции, во рамките во кои се наоѓаат и обичните кои што ги поседуваат лицата кои го преземаат управувањето на претпријатието пред преземањето на управувањето со претпријатијата.

– приоритетни акции кои по преземањето на управувањето Друштвото и ги издава на Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, за износот на општествениот капитал што лицата што го преземаат управувањето ќе го откупуваат во рокот утврден со оваа Одлука и

– приоритетни акции кои претпријатието му ги издава бесплатно на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување во износ од 15% од вкупната вредност на општествениот капитал, односно во износ од 8,78% од проценетата вредност на друштвото. Овие акции се издаваат истовремено со издавањето на обичните акции на лицата кои го преземаат управувањето со претпријатието.

#### Член 12

Лицата кои го преземаат управувањето се должни пред преземањето на управувањето да откупат најмалку 10% од проценетата вредност на друштвото.

Условиите под кои се откупува претпријатието согласно став 1 на овој член од лицата кои го преземаат управувањето се утврдуваат со договорот за продажбата на остатокот на општествениот капитал во друштвото.

#### Член 13

Со оваа Одлука Друштвото на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување му издава акции во висина од

15% од вкупната вредност на акциите што му припаѓаат на остатокот на општествениот капитал.

Акциите од став 1 на овој член се приоритетни и:

– гласат на име на Фондот,

– даваат право на фиксна дивиденда од 2% годишно и сразмерно учество во остатокот на добивката ако на обичните акции им се исплатува дивидендата над овој износ,

– во случај на стечај или ликвидација на друштвото, му даваат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

Акциите од став 2 на оваа Одлука не даваат право на глас во Собранието на Акционерското друштво.

На Фондот за пензиско и инвалидско осигурување акциите од став 1 на овој член му се издаваат истовремено со издавањето на обичните акции на лицата кои го преземаат управувањето со претпријатието.

#### Член 14

Лицата кои го преземаат управувањето се должни да го откупат износот од 1.793.750 ДЕМ од остатокот на општествениот капитал за која вредност се издаваат приоритетни акции на Агенцијата и што Агенцијата ги држи за откупување од страна на лицата што го преземаат управувањето со Друштвото.

Откупот на Акциите од став 1 на овој член лицата кои го преземаат управувањето ќе го извршат во рок од 5 години.

Ако приоритетните акции не се откупат во рок од став 1 на овој член, акциите што ги држи Агенцијата ќе претвораат во обични акции и Агенцијата ќе може да ги нуди на продажба.

Лицата што го превземаат управувањето со претпријатието дивидендата можат да ја користат само за откуп на акциите што ги држи Агенцијата.

#### Член 15

Со денот на уписот на извршената трансформација во Судскиот регистар престануваат правата на претставниците на општествениот капитал во Собранието на Друштвото и во Управниот одбор.

Собранието на Друштвото одлучува и работи според права што ги имаат имателите на акциите утврдени со оваа Одлука и во Статутот на Друштвото.

#### Член 16

До изборот на нов Управен одбор, а најдоцна во рок од 6 месеци од денот на донесувањето на оваа Одлука продолжува мандатот на членовите на Управен Одбор.

#### Член 17

До истекот на мандатот на кој е именуван, директорот на друштвото продолжува да ја врши функцијата на работодавен орган на Друштвото.

#### Член 18

Трошоците на постапката за трансформација паѓаат на товар на друштвото и ќе се исплатат од средствата за тековно работење. Член 19

Составен дел на оваа Одлука се:

– Програма за начинот на остварувањето на трансформацијата,

– Извештај за извршената контрола на примената на Законот за општествениот капитал и Законот за исплата на личните доходи, на средствата за непосредна заедничка потрошувачка и средствата за исхрана на работниците во текот на работата и на исправноста на сметководствените искази од страна на Управата за јавни приходи,

– Извештај за проценетата вредност на Друштвото,

– Извод од судскиот регистар,

– Податоци и докази за правото на сопственост, расплагање, користење и управување со недвижностите.

**Член 20**

Со извршената трансформација на остатокот на општествениот капитал престануваат да важат одредбите од Статутот и другите општи акти кои што се во спротивност со оваа Одлука.

**Член 21**

Оваа Одлука се доставува до Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал во рок од 15 дена од нејзиното донесување.

**Член 22**

Директорот на Друштвото ги запишува во Судскиот регистар извршените измени според оваа Одлука во рок од 8 дена од денот на извршената трансформација.

**Член 23**

Директорот на Друштвото ја објавува оваа Одлука во Службен весник на Република Македонија, во Нова Македонија и во весниците на јазиците на националностите во рок од 8 дена од денот на приемот на согласната од Комисијата на Владата за трансформација на претпријатијата со општествен капитал. (869-а)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, Автокуќа „Механика – Карпош“ – Скопје

**ОБЈАВУВА**

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 26.04.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Никола Паралупов“ бб во време од 07 до 15 часот. (860)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, ПОС „СТУДИО А“ – Скопје

**ОБЈАВУВА**

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 12.04.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ во време од 08 до 14 часот. (861)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, „Струмица – експрес“ – Струмица

**ОБЈАВУВА**

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 03.05.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на Претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. Балканска бб во време од 14 до 15 часот. (862)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, Претпријатието во општествена сопственост за внатрешен и меѓународен автотранспорт и шпедиција „Југотранс“ Струга,

**ОБЈАВУВА**

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 03.05.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на Претпријатието од страна на лица што го преземаат управувањето

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на Претпријатието, кое се наоѓа во Струга „сервисна зона“ бб во време од 07 до 15 часот. (863)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, АД „Млекарка“ – Битола.

**ОБЈАВУВА**

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 26.04.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на Претпријатието на лица кои го преземаат управувањето.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Долнооризарски пат“ бб во време од 06 до 13 часот. (864)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, „Книговодител“ – Струмица

**ОБЈАВУВА**

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 26.04.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. дом на културата „Благој Мучето“ во време од 07 до 14,30 часот. (865)

Одборот за прослава на 50-годишнината од основањето на Македонскиот федерален статистички уред на својата седница одржана на 24 мај 1995 година донесе

### ОДЛУКА

#### Член 1

Први јуни (денот на кој во 1945 година е основан Македонскиот федерален статистички уред), се прогласува за Ден на статистиката на Република Македонија.

#### Член 2

Денот на статистиката во Република Македонија ќе се одбележува секоја година, а во ивбилејните години во текот на целата година.

#### Член 3

Носител на активностите за одбележување на Денот на статистиката на Република Македонија е Одбор кој го назначува функционерот кој раководи со надлежниот државен орган за работите од областа на статистиката.

#### Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-1146/2

25 мај 1995 година  
Скопје

Претседател на Одборот  
Светлана Антоновска, с.р.

### СОДРЖИНА

601.	Закон за гаранција на Република Македонија по Договорот за заем меѓу Меѓународната банка за обнова и развој и Републичката самоуправни интересна заедница за патишта за Проектот за подобрување на транспортот. . . . .	625	615.	Одлука за давање согласност на Статутот на Јавната здравствена организација Здравствен дом – Скопје . . . . .	630
602.	Закон за основање на Центар за образование на кадри за областа на безбедноста . . . . .	625	616.	Одлука за давање согласност на Статутот на Јавната здравствена организација Здравствен дом – Берово . . . . .	630
603.	Закон за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри на автомати . . . . .	627	617.	Одлука за давање согласност на Статутот на Јавната здравствена организација Здравствен дом „Здравје“ – Валандово . . . . .	631
604.	Одлука за одбележување годишнини на значајни настани и личности во 1995 година . . . . .	628	618.	Одлука за давање согласност на Статутот на Јавната здравствена организација Републички завод за здравствена заштита – Скопје . . . . .	631
605.	Одлука за изменување на Одлуката за целите и задачите на монетарно-кредитната политика во 1995 година . . . . .	629	619.	Одлука за давање согласност на Статутот на Јавната здравствена организација Специјална болница за ортопедија и трауматологија – Охрид . . . . .	631
606.	Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Работната организација за одмор и рекреација на децата „Младост“ – Скопје . . . . .	629	620.	Одлука за давање согласност на Статутот на Јавната здравствена организација Аптека „9 Ноември“ – Титов Велес . . . . .	631
607.	Одлука за давање согласност на Статутот на Комбинираната детска установа „Бамби“ – Македонска Каменица . . . . .	629	621.	Одлука за разрешување од функцијата судија на Општинскиот суд за прекршоци во Куманово . . . . .	631
608.	Одлука за давање согласност на Статутот на Јавната здравствена организација Медицински центар – Тетово . . . . .	629	622.	Одлука за одобрување на позајмица од Буџетот на Република Македонија . . . . .	631
609.	Одлука за давање согласност на Статутот на Јавната здравствена организација Здравствен дом – Свети Николе . . . . .	629	623.	Одлука за одобрување на позајмица од Буџетот на Република Македонија . . . . .	632
610.	Одлука за давање согласност на Статутот на Јавната здравствена организација Здравствен дом – Македонски Брод . . . . .	629	624.	Решение за дополнување на Решението за утврдување на предметите и опремата која може да се увезе без плаќање царина . . . . .	632
611.	Одлука за давање согласност на Статутот на Јавната здравствена организација Здравствен дом – Демир Хисар . . . . .	630	625.	Правилник за изменување на Правилникот за условите за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност и за условите за работа на ефектната берза и на учесниците во ефектната берза . . . . .	633
612.	Одлука за давање согласност на Статутот на Јавната здравствена организација Здравствен дом „Неготино“ – Неготино . . . . .	630	626.	Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност на Балканска банка АД – Скопје . . . . .	633
613.	Одлука за давање согласност на Статутот на Јавната здравствена организација Здравствен дом „Гоце Делчев“ – Делчево . . . . .	630	627.	Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност на Тетекс банка АД – Скопје . . . . .	633
614.	Одлука за давање согласност на Статутот на Јавната здравствена организација Здравствен дом – Винаца . . . . .	630	628.	Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност на Извозна и кредитна банка АД – Скопје . . . . .	634
			629.	Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност на Ситивест банка АД – Битола . . . . .	634
			630.	Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност на Кредитна банка АД – Скопје . . . . .	634
			631.	Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност на Алмако банка АД – Скопје . . . . .	634
			632.	Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност на Инвест банка АД – Скопје . . . . .	634
			633.	Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност на Тетекс банка АД – Скопје . . . . .	635
			634.	Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност на Извозна и кредитна банка АД – Скопје . . . . .	635
			635.	Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност на Кредитна банка АД – Скопје . . . . .	635
			636.	Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност на Радобанк АД – Скопје . . . . .	635
			637.	Решение на Републичката геодетска управа . . . . .	635

Меѓународни договори – доадаок I – XVI